



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излагува во издание на српскохрватски, македонски, албански и унгарски јазик. — Отпаѓа според тарифата. — Жаро-печката кај Службата на општо-ствениот книговодство 0007-002-1125

Петок, 9 април 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 14

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 34 динара. — Претплата за 1976 година изнесува 620 динара. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошта бр 224 — Телефони: централа 830-135 Уредништво 631-483 Служба за претплата 631-732 Комерцијален сектор 631-671 Телекс 11156

189.

Врз основа на член 18 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 1 април 1976 година, донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на делегатска функција на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/75) во точка 1 износот: „1.000“ се заменува со износот: „1.250“.

2. Одредбите на оваа одлука се применуваат од 1 април 1976 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-7/76-03

1 април 1976 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Милован Ѓокановиќ, с.р.

190.

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 1 април 1976 година, донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СПОРЕД ЛИСТАТА НА ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ УТВРДЕНА ОД ПОТПИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на дневниците на функционерите што ги избира и на функционерите што ги именува Собранието на СФРЈ според листата на именуваните функционери утврдена од потписниците на Општествениот договор и на делегатите

во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/75) во точка 2 износот: „250“ се заменува со износот: „300“.

2. Во точка 3 износот: „130“ се заменува со износот: „150“.

3. Одредбите на оваа одлука се применуваат од 1 април 1976 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-8/76-03

1 април 1976 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Милован Ѓокановиќ, с.р.

191.

Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 1 април 1976 година, донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СПОРЕД ЛИСТАТА НА ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ УТВРДЕНА ОД ПОТПИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР

1. Во Одлуката за износот на надоместот за трошоците за одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги именува Собранието на СФРЈ според листата на именуваните функционери утврдена од потписниците на Општествениот договор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/75) во точка 1 зборовите: „2.600 (две илјади и шестотини)“ се заменуваат со зборовите: „2.800 (две илјади и осум стотини)“.

2. Одредбите на оваа одлука се применуваат од 1 април 1976 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-9/76-03

1 април 1976 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Милован Ѓокановиќ, с.р.

192.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 1 април 1976 година, донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА КОРИСТЕЊЕ АВТОМОБИЛИ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ

1. Во Одлуката за условите и начинот на остварување на правото на делегатите во Собранието на СФРЈ за користење автомобили во лична сопственост за службени цели („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/75) во точка 3 зборовите: „1 динар“ се заменуваат со зборовите „1,30 динари“.

2. Одредбите на оваа одлука се применуваат од 1 април 1976 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-10/76-03
1 април 1976 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Милован Ѓокановиќ, с.р.

193.

Врз основа на член 33 став 2 и член 35 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72, 52/73 и 36/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТНИЧКИ ПРОМЕТ ШТО ГИ ВРШАТ СТРАНСКИ ЛИЦА

1. Како услуги во меѓународниот патнички промет што ги вршат странски лица, се сметаат, во смисла на оваа одлука, услугите на превозот на патници и багаж во воздушниот, поморскиот и друмскиот сообраќај.

2. Услугите во меѓународниот патнички промет што ги вршат странски лица, се плаќаат со девизи. По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, со динари се плаќаат услугите во меѓународниот патнички промет што ги вршат странски лица на редовните линии на кои тој промет можат да го вршат и домашни организации на здружен труд, и тоа:

1) во воздушниот сообраќај — врз основа на договор за заедничко користење на воздушните линии (POOL) или договор за деловно-комерцијална соработка склучен врз основа на меѓународен договор за воздушниот сообраќај;

2) во поморскиот сообраќај — врз основа на договор за деловно-комерцијална соработка или врз основа на меѓународен договор заснован врз реципроцитет;

3) во друмскиот сообраќај — врз основа на договор за деловно-комерцијална соработка склучен врз основа на меѓународен договор заснован врз реципроцитет.

Плаќањето на услугите според ст. 1 и 2 на оваа точка се врши преку соодветната организација на здружен труд — застапник на странското лице.

3. Динарите што ќе се остварат со вршењето на услугите од точка 2 став 2 на оваа одлука, како и динарите што со вршењето на тие услуги се остварени до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, можат да се трансферираат во странство.

4. Техничко упатство за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија;

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 214
11 март 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Антон Вратуша, с.р.

194.

Врз основа на член 12 став 6 од Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход во основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ИЗДАТОЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕН ТРУД МОЖЕ ДА ГИ ЗАСМЕТА ВО МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО

1. Како надомести на личните издатоци на работниците што организацијата на здружен труд може да ги засмета во материјалните трошоци на работењето се сметаат паричните и други давања предвидени со оваа одлука.

2. Во материјалните трошоци на работењето се засметуваат следните надомести на личните издатоци на работниците:

1) издатоците за превоз:
— на работниците и на другите лица на службено патување, на работа на терен, на работа во друго место и на работа на граничен премин;
— на работниците на работа и од работа, ако поради оддалеченоста на станот и местото на работата превозот е неопходен;
— на извршниот персонал во сообраќајот;
— на работникот што заснова работен однос во друго место;

— на работникот и на членовите на неговото потесно семејство при преселување од едно во друго место;

— на работникот при повремено посетување на семејството, додека семејството му е настането во друго место;

— на работникот при повремено посетување на семејството за време на работата на терен;

— на предметите од домаќинството на работникот при преселување од едно место во друго, вклучувајќи ги и издатоците за пакувањето и распакувањето на предметите, за натоварот, за истоварот и за сместувањето на предметите и сл.;

2) издатоците и надоместите што се исплатуваат:
— на работниците и на другите лица во вид на дневница за време на траењето на службениот пат по издаден патен налог, за работата на терен, за работата на граничен премин и за работата во друго место;

— за стручното образование и за научноистражувачката работа што се врши во рамките на процесот на работата;

— за привременото сместување на работниците што, заради извршување на определени работи, привремено се упатуваат во друго место;

— на извршниот персонал во сообраќајот во вид на дневница;

— за сместување и исхрана на летачкиот персонал за време на кондиционен одмор;

— на работниците за време на одвоен живот од семејството;

— на работниците за работа под неповолни услови, како што се: летањето на пилоти, навигатори, механичари, домаќинки и домаќини во воздухоплов за работа на работилишта надвор од населени места и за работа во време на траење на невреме, дејство на виша сила и сл.;

— на претставниците на странски фирми за време на престој во определено место заради квантитативно или квалитативно преземање на стоки или вршење на други работи, ако со договорот е предвидено поднесување на таквите издатоци;

3) издатоците за исхрана:

— на извршниот персонал во сообраќајот и на другите лица за време расчистување на пруги и патишта по елементарни непогоди и несреќи;

— на извршниот персонал на поштанскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај што работи на подигнување и поправка на птт постројки (птт линии, кабли и уреди), за време на траењето на таквата работа;

— на патниците и на персоналот во воздухоплови и на бродови, на релациите на кои исхраната е задолжителна;

4) издатоците за топол оброк што за време на дежурство бесплатно им се дава на работниците во основните организации на здружен труд во кои дежурството поради природата на работата задолжително се спроведува, како и издатоците за зајакнатата исхрана и топли напивки на работниците што работат на работи на кои зајакнатата исхрана и давањето на топли напивки се предвидени како посебна мерка за заштита при работата;

5) износите на странска валута што му се исплатуваат на персоналот во воздухоплови и на бродови за време на задржување на воздухоплови и бродови надвор од територијата на Југославија, како и надоместите што му се исплатуваат на личниот персонал во сообраќајот за време на престој во странство;

6) издатоците за заштитна облека и обувки и други средства за заштита на работниците, што, врз основа на посебни прописи за заштита при работата, се употребуваат заради спречување повреди при работата и професионални болести;

7) издатоците за заштитна облека и обувки на работниците што работат на работи за чие вршење е неопходно носење посебна облека и обувки (на пр. на персоналот во сообраќајот, на чуварите и сл.), како и издатоците за обезбедување облека и обувки на лицата што во производството или прометот на стоки или при вршењето на услуги доаѓаат во непосреден допир со животните намирници или се изложуваат на ризикот за добивање и пренос на зараза;

8) надоместите што се исплатуваат по основ на авторски хонорар, трошоци за рецензии и технички прием — по основ на стекнување и искористување на авторско дело, технички изум, техничко унапредување и унапредување на производството.

3. Издатоците за превоз на работниците и на другите лица за целите наведени во точка 2 под 1 од оваа одлука можат да се засметаат во материјалните трошоци на работењето на основната организација на здружен труд до височината утврдена со самоуправната спогодба.

Ако со самоуправната спогодба не е определена височината на издатоците од став 1 на оваа точка, тие издатоци можат да се засметуваат во материјалните трошоци на работењето на основната организација на здружен труд до височината на цената на превозот со јавни превозни средства, според критериумите утврдени со општиот акт на основната организација на здружен труд.

4. Височината на надоместите и начинот на давањето на надоместите за целите наведени во точка 2 под 2 од оваа одлука, се утврдуваат со општиот акт на организацијата на здружен труд, донесен врз основа на самоуправната спогодба.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за личните и другите издатоци што претставуваат надоместок на трошоците на работењето кои се намираваат од вкупниот приход на основната организација на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/73, 21/73 и 57/75).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 215

1 април 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Доброслав Кулафиќ, с. р.

195.

Врз основа на член 60 став 3 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

Член 1

Во Правилникот за службената облека на работниците на царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/71) во член 11 став 1 се менува и гласи:

„На сакото, од левата страна, на средината на горниот џеб, како и на мантилот, се става амблем. Амблемот е емајлирана металка значка која симболизира стилизиран факел, во големина 50 X 40 mm, изработена од легура CuZn 90 (томбак). Амблемот го сочинува свиткано знаме на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Знамето е од печен емајл. На белото поле на знамето, пред и зад петокраката звезда, испишан е зборот: „Царина“, со кирилица и латиница. Над хоризонталниот дел на знамето во полето, вграмено со краци на знамето, вкомплонирана е силуета на граничен камен од бел емајл, а на каменот се запишани буквите: „СФРЈ“. Над граничниот камен се наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што е потпрен врз свитканите краеве на знамето. Под хоризонталниот дел на знамето се наоѓа празно поле во правоаголен облик, опточено со плиток релјеф на легура, што претставува основа на амблемот, во кое се втиснува евидентниот број на царинарницата и евидентниот број на царинскиот работник што го носи амблемот. Амблемот е леан во плиток релјеф, а контурите на знамето, грбот и буквите се во иста рамнина и се брусени до фин сјај. Грбот на амблемот е рамно леан и на него е вграден механизам за прицврстување на амблемот на облеката.“

Член 2

Во член 17 се додава нов став 2, кој гласи:
„Евиденција за издавање и враќање на амбле-
мот од член 11 став 1 на овој правилник водат Со-
јузната управа за царини и царинарниците.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5090/1
26 март 1976 година
Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,
Кемал Тарабар, с. р.

196.

Врз основа на член 216 од Законот за воздуш-
ната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73),
во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет
за здравство и социјална заштита, директорот на
Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба
пропишува

П РА В И Л Н И К

**ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРИЛАТА
НА ТЕЛЕСНАТА И ДУШЕВНАТА СПОСОБНОСТ
НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ПЕРСОНАЛ И ЗА БО-
ЛЕСТИТЕ И ПОВРЕДИТЕ ПО КОИ МОРА ДА СЕ
ИЗВРШИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД**

Член 1

Во Правилникот за мерилата на телесната и ду-
шевната способност на воздухопловниот персонал и
за болестите и повредите по кои мора да се изврши
лекарски преглед („Службен лист на СФРЈ“, бр.
25/75) во член 14 ст. 2 и 3 се бришат.

Досегашниот став 4 станува став 2.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

64/2 бр. 674/1
5 март 1976 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
цивилна воздушна
пловидба,
Љубиша Кургус, с. р.

197.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за
воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“,
бр. 33/73), во спогодба со сојузниот секретар за фи-
нанси, директорот на Сојузната управа за цивилна
воздушна пловидба издава

НА РЕ Д Б А

**ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВОДЕЊЕ
ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР
НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. За водење на југословенски воздухоплови што
вршат јавен превоз во меѓународниот воздушен соо-
браќај и за странски воздухоплови што летаат во
воздушниот простор на Југославија, се плаќа надо-

мест зависно од тежината на воздухопловот и од
должината на преминатиот воздушен пат.

Височината на надоместот за водење воздухо-
плови се пресметува на тој начин што преминатиот
воздушен пат, изразен во единици од по 100 km се
множи со 150, па добиената вредност ќе се помножи
со вредноста што се добива со вадење на квадратен
корен од односот на тежината на воздухопловот из-
разена во тони, како бромтел и бројот 50 како
именител, односно височината на надоместот =

$$= \frac{\text{преминатиот пат}}{100} \times 150 \times \sqrt{\frac{\text{тежината на воз-духопловот во тони}}{50}}$$

2. За водење воздухоплови што вршат јавен
превоз во меѓународниот воздушен сообраќај, а што
му припаѓаат на еден превозник, надоместот се на-
малува за 50% од износот на надоместот што се прес-
метува според точка 1 став 2 на оваа наредба, ако
се извршат повеќе од 200 слетувања во текот на
еден месец.

3. Надоместот за водење југословенски возду-
хоплови што вршат јавен превоз во внатрешниот
воздушен сообраќај изнесува 10% од износот на на-
доместот што се пресметува според точка 1 став 2
на оваа наредба.

4. Како преминат воздушен пат во меѓународ-
ниот воздушен сообраќај што го вршат југословен-
ски воздухоплови, во смисла на оваа наредба, се
подразбира летањето на воздухоплови од последниот
аеродром на полетувањето во Југославија, до југо-
словенската граница, односно летањето од југосло-
венската граница до првиот аеродром на слетува-
њето во Југославија.

5. Како тежина на воздухоплов, при пресмету-
вањето на надоместот според оваа наредба, се зема
најголемата дозволена тежина на воздухопловот во
полетување означена во уверението за пловидбенос-
та на воздухопловот.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за височината
на надоместот за водење воздухоплови во воздуш-
ниот простор на Југославија („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 4/72).

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

04/2 бр. 825/1
16 февруари 1976 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
цивилна воздушна
пловидба,
Љубиша Кургус, с. р.

198.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член
13 од Законот за внесувањето и растурањето на
странски средства за масовно комуницирање и за
странската информативна дејност во Југославија
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG“**

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Kleine Zeitung“, број 42 од

20 февруари 1976 година, што излегува на германски јазик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-2/211
10 март 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

199.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Corriere della sera“, број 42 од 20 февруари 1976 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/252
10 март 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

200.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „L' EXPRESS“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „L' express“, број 1283 од 9—15 февруари 1976 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/414
22 март 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

201.

Врз основа на член 14 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73 и 9/76), во врска со одредбата на редниот број 4, глава I од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1976 година, што е составен дел на Одлуката за донесување Програма на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/76), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ — ПРОБНО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА МОЖНОСТА НА УПОТРЕБА НА ПОШТЕНСКИ АНКЕТИ ПРИ ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО

1. Статистичкото истражување — Пробно истражување за можноста на употреба на поштенски анкети при пописот на населението ќе се спроведе на територијата на град Белград од 5 април до 30 јуни 1976 година.

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се присоберат податоци за: бројот на населението, полот, годините на возраста, школската подготовка, занимањето, положбата во занимањето, повеќекратните занимања, квалификацијата, секторот, насоките и времето на преселување, бројот на стопанствата на индивидуалните земјоделски производители вработени надвор од земјоделството.

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според упатствата и на обрасците, што ќе ги пропише Сојузниот завод за статистика, во соработка со Заводот за статистика на град Белград.

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статистика и Заводот за статистика на град Белград.

5. Податоците присобрани со ова истражување ќе служат исклучиво за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0601-1598/1
25 март 1976 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

202.

Врз основа на член 14 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73 и 9/76), во врска со одредбата на редниот број 6, глава I од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1976 година, што е составен дел на Одлуката за донесување Програма на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/76), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ — ПРОБНО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ПОПИШУВАЧИТЕ ВРЗ ГРЕШКИТЕ ВО РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПОЛЕМИТЕ ПОПИСИ

1. Статистичкото истражување — Пробно истражување за влијанието на попишувачите врз греш-

ките во резултатите на големите пописи ќе се спроведе со редовната тримесечна анкета за производството на свињи на индивидуалните земјоделски стопанства, реден број 4, од одделот Земјоделска статистика — Програма на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1973 до 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73), од 1 до 8 наредниот месец по истекот на тримесечјето.

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се присоберат податоци за членовите на избраните домаќинства и за земјоделските стопанства.

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според упатствата и на обрасците, што ќе ги пропише Сојузниот завод за статистика, во соработка со републичките заводи за статистика и со покраинските заводи за статистика.

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статистика, републичките заводи за статистика и покраинските заводи за статистика.

5. Податоците присобрани со ова истражување ќе служат исклучиво за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0601-1597/1
25 март 1976 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за статистика,
Ибрахим Јатифиќ, с. р.

203.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на цемент. Стандарден песок — — — — — JUS B.C1.001

Цементи. Бел портланд-цемент. Дефиниција, класификација, услови на квалитетот, испитување на беланата на цементот — — — — — JUS B.C1.009

Цементи. Портланд-цемент со до-со додаток на пуцолан. Портланд-цемент со додаток на згура и пуцолан. Пуцолански цемент. Класификација, дефиниција и услови на квалитетот — — — — — JUS B.C1.011

Испитување на цврстината на цемент — — — — — JUS B.C8.022

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 август 1976 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Класификација и услови на квалитетот на цементите произведени од портланд-цементен клинкер — — JUS B.C1.011 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/67).

Испитување јакоста на цементот JUS B.C8.022 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/63).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 30 април 1976 година.

Бр. 17-10701/1
22 декември 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот
завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

204.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЦРНАТА И ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Сливници без воден затворач за одведување вода од покривите на згради:

Технички услови за изработка JUS C.J4.010
Облик, мерки и начин на означувањето — — — — — JUS C.J4.011

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 мај 1976 година.

Бр. 18-10705/1
22 декември 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот
завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

205.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на бетон. Епрувети (бетонски тела). Облик, мерки и дозволени отстапувања — — — — — JUS U.M1.004

Бетонски цевки за канализација,
со должина над 1 m. Вибропресувани
цевки — — — — — JUS U.N1.051

Бетонски цевки за канализација,
со должина над 1 m. Центрифугирани
цевки — — — — — JUS U.N1.052

Картонски цевки како оплата во
градежништвото. Услови на квалите-
тот и испитување — — — — — JUS U.N2.300

2. Југословенските стандарди од точка 1 на
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, што е
составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова
решение се задолжителни и влегуваат во сила на
1 мај 1976 година.

Бр. 18-10706/1
22 декември 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот
завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

206.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетот
на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74),
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЦЕ-
МЕНТИТЕ

1. Решението за југословенскиот стандард за це-
ментите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/54), со кое
е донесен стандард JUS B.C1.010, престанува да
важи.

2. Ова решение влегува во сила на 1 август 1976
година.

Бр. 17-10701/1
22 декември 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

207.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ“,
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за
стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛАБО-
РАТОРИСКИ САДОВИ И ЗА ПРИБОР ОД СТАКЛО

1. Се донесува југословенскиот стандард:
Бирета за анализа на гасови по
Хемпел — — — — — JUS B.E4.415

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен
дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова
решение се применува од 16 април 1976 година.

Бр. 19-3151/1
10 март 1976 година
Белград

Директор
на Југословенскиот
завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

208.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ“,
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за
стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕ-
ЛИЧНИ САДОВИ ЗА ТЕЧНИ ГАСОВИ

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди:

Челични садови за течни гасови:
— Заварени челични боци за про-
пан-бутан, за полнење од 1, 2 и 3 kg JUS M.Z2.515

— Всадници за боци за пропан-
бутан — — — — — JUS M.Z2.560

— Вентили за боци за течни га-
сови пропан-бутан, за полнење од 1,2
и 3 kg. Главни и приклучни мерки — JUS M.C5.352

— Вентили за апарати на гас во
домаќинствата и туризмот. Главни и
приклучни мерки — — — — — JUS M.C5.353

2. Југословенските стандарди од точка 1 на
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, што е сос-
тавен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова
решение се задолжителни и влегуваат во сила на
1 јуни 1976 година.

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди:

Челични садови за течни гасови.
Заварени челични шишиња за про-
пан-бутан, за полнење од 1 и 2 kg — JUS M.Z2.515

донесен со Решението за југословенските стандарди
за садови и прибор за компримирани течни гасови
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/67);

Челични садови за течни гасови.
Заварени челични шишиња за про-
пан-бутан за полнење 3 kg — — — — — JUS M.Z2.516

донесен со Решението за југословенските стандарди
за опрема за течните гасови пропан-
бутан („Службен лист на СФРЈ“, бр.
40/69);

Челични садови за течни гасови.
Усадници за шишиња за пропан-бу-
тан — — — — — JUS M.Z2.560

донесен со Решението за југословенските стандарди
за челични садови за течни гасови („Службен лист
на СФРЈ“, бр. 46/66).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова
решение престануваат да важат на 31 мај 1976 го-
дина.

Бр. 09-6223/1
10 јули 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот
завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

209.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ГУМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗДРАВСТВОТО**

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Производи од гума. Гумирана ткаенина за потребите на здравството JUS G.C8.011
Производи од гума. Гумени прес-
тилки за потребите на здравството — JUS G.C8.012

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 мај 1976 година.

Бр. 24-6707
30 јули 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот
завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

210.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИНДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА**

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Какао-зрно. Испитување со пресек JUS E.B8.020
Какао-зрно. Земање на примероци JUS E.B8.021
Какао-зрно. Технички услови — JUS E.B8.022
Какао-зрно. Определување на количеството вода — — — — JUS E.B8.023

Сурово кафе во зрно. Определување на количеството вода. Со референтна метода — — — — JUS E.B8.026

Сурово кафе во зрно. Определување на количеството вода. Со практична метода — — — — JUS E.B8.027

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јуни 1976 година.

Бр. 07-6708/1
30 јули 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот
завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

211.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА НАФТА И НА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД НАФТА**

1. Решението за југословенските стандарди од областа на производството и преработката на нафта и на методите за испитување на производите од нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/63) престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-6713
30 јули 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

212.

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и за управување со становите за потребите на активните воени лица и граѓанските лица во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), со потврда од сојузниот секретар за народна одбрана, собранието на Интересната заедница за станбена изградба и за управување со становите за потребите на активните воени лица и граѓанските лица на служба во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

СТАТУТ**НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА****1. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1.**

Со овој статут се уредуваат: начинот на формирањето и правата и должностите на собранието на Интересната заедница за станбена изградба и за управување со становите за потребите на активните воени лица и граѓанските лица на служба во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: Заедницата на домувањето на ЈНА); правата и должностите на органите на тоа собрание; условите и начинот на формирањето на гарнизонските собранија и на меѓугарнизонските собранија (нивната организација и извршните органи на управувањето, правата и должностите на тие собранија и на нивните извршни органи во управувањето со станбениот фонд на ЈНА); правата и обврските на станарите во управувањето со станбената зграда, како и другите прашања значајни за дејноста на Заедницата на домувањето на ЈНА, и се утврдуваат поблиските услови за

здружување на средствата на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници со средства на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 2

Заедницата на домувањето на ЈНА има свој печат и штембил.

Печатот е во тркалезен облик и околу внатрешната страна на кругот на сите јазици на народите на Југославија се запишани зборовите: „Заедница на домувањето на ЈНА“, а во средината на кругот е запишан зборот: „Белград“.

Штембилот е во правоаголен облик, со текстот што го има печатот од став 2 на овој член.

Печатот и штембилот ги чува претседателот на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА или лицето што ќе го овласти тој.

II. ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ДОМУВАЊЕТО НА ЈНА

1. Собрание на Заедницата на домувањето на ЈНА

Член 3

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА ги врши следните работи:

1) дава предлози во врска со утврдувањето на програмата за станбена изградба за потребите на лицата на служба во вооружените сили;

2) ги утврдува и спроведува програмите за тековно и инвестиционо одржување на станбените згради и на становите и за подобрување на условите за домување во становите од станбениот фонд на ЈНА — кога спроведувањето на тие програми се обезбедува од средствата на Заедницата на домувањето на ЈНА;

3) го уредува тековното и инвестиционото одржување на станбените згради и на становите, ја определува височината на средствата што се издвојуваат за тие потреби и го определува делот на станарината што ѝ останува на станбената зграда;

4) ги уредува правата и должностите на работниците што работат врз тековното одржување на зградите од станбениот фонд на ЈНА и на работниците што работат врз одржувањето на чистотата во тие згради;

5) ги утврдува основите и мерилата за определување на станарината и закупнината за деловните простории и гаражите и го уредува наплатувањето на станарината и закупнината;

6) донесува одлука за наменско користење на средствата од станарината и закупнината;

7) ги утврдува условите за надомест на делот од станарината на одделни категории станари и по-стапката за остварување на тој надомест;

8) предлага услови за давање заем на лица на служба во вооружените сили за купување на стан или семејна станбена зграда, односно за изградба на стан или семејна станбена зграда;

9) ја утврдува претсметката на приходите и расходите на Заедницата на домувањето на ЈНА;

10) донесува статут на Заедницата на домувањето на ЈНА, деловник за својата работа, општи акти на Заедницата на домувањето на ЈНА (одлуки, правилници, упатства, решенија, препораки и насоки) и програма за работата на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;

11) одлучува за обврските на товар на средствата со кои располага Заедницата на домувањето на ЈНА, за здружување со други интересни заедници заради вршење на определена работа и за соработка со други интересни заедници;

12) ја утврдува деловната политика на Заедницата на домувањето на ЈНА и поблиските услови според кои се врши договарање за вршење на работи за сметка на Заедницата на домувањето на

ЈНА од страна на специјализираните организации на здружен труд и нормативите за инвестиционо и тековно одржување и повеќегодишни и годишни програми за одржување на станбените згради и станови од станбениот фонд на ЈНА;

13) дава предлози во врска со изработката на програми и предлози на услови за изградба на службени станови во станбени згради и програми за подобрување на условите за домување во постојните станбени згради;

14) предлага донесување прописи од станбената област; донесување прописи за условите и критериумите за давање на користење на службени станови;

15) го избира и разрешува претседателот и заменик-претседателот на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и членовите на извршниот одбор;

16) го именува претседателот и членовите на одборот и на комисиите на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;

17) ја разгледува програмата и планот за работата, како и годишниот извештај на службата што ги врши стручните работи за потребите на Заедницата на домувањето на ЈНА;

18) организира и обезбедува соработка со други интересни заедници, со самоуправни организации и заедници и со државни органи;

19) склучува општествени договори и самоуправни спогодби во рамките на работите пропишани во овој член;

20) врши и други работи предвидени со Законот за Интересната заедница за станбена изградба и за управување со становите за потребите на активните воени лица и граѓанските лица во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: Законот) и со други општи акти.

Одлуките од точ. 5, 6, 7 и 8 од овој член собранието ги донесува во согласност со сојузниот секретар за народната одбрана.

Член 4

Стручните, административните и техничките работи за потребите на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и на избраните органи ги врши стручната служба, што ја формира Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 5

Работата на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА ја раководи претседателот на собранието, односно во негово отсуство заменик-претседателот. Ако на седницата не се присутни претседателот и заменик-претседателот работата на седницата на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА ја раководи делегатот што ќе го избере тоа.

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА полноправно одлучува ако на седницата се присутни повеќе од половината на делегатите, а одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните делегати, ако со овој статут не е определено поинаку.

Статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА се донесува со мнозинство гласови на сите делегати на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

На седницата на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА се води записник.

Член 6

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА го сочинуваат 30 делегати од воените единици и воените установи и 30 делегати на станарите, што ги делегираат меѓугарнизонските собранија.

Бројот на делегатите што ги делегираат одделни меѓугарнизонски собранија, се определува со посебен акт на собранието на Заедницата на домува-

њето на ЈНА, што се донесува со мнозинство гласови од сите делегати на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Мандатот на делегатите на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА трае 4 години, а едно лице може да биде избираемо едноподруго само во два мандатни периода.

Член 7

Верификација на мандатите на делегатите во собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА врши собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА врз основа на полномошната што меѓугарнизонските собранија му го издаваат на секој свој делегат. Извештајот за прегледот на полномошната верификационата комисија го поднесува до собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, кое го потврдува или поништува мандатот.

Ако не е оспорен ниеден мандат, собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА гласа за извештајот на верификационата комисија во целост, а ако некој мандат е оспорен, најпрво се гласа во целост за сите неспорни мандати, а потоа посебно за секој оспорен мандат.

Член 8

На делегатот на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА му престанува мандатот со престанокот на својството на воено лице или на граѓанско лице на служба во ЈНА ако го делегирала воена единица или воена установа, односно со престанокот на својството на станар во станбениот фонд на ЈНА, ако го делегирале станарите, како и со отповик, односно оставка.

На делегат на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА му престанува мандатот и ако е преместен од воената единица или воената установа што го делегирала или се отселил од подрачјето на изборната единица на станарите што го делегирале. Отповикот се повредува и се спроведува според постапката предвидена за редовните избори.

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА може да предложи делегатот да се отповика ако не ги извршува своите должности утврдени со законот и со овој статут.

Член 9

По престанокот на мандатот на делегатот на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА пред истекот на времето на кое е избран, се вршат дополнителни избори.

Дополнителните избори се вршат според постапката предвидена за редовните избори.

Член 10

Изборите за делегати на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА се распишуваат најдоцна три месеци пред истекот на изборниот период на делегатите на кои им истекува мандатот. Изборите мораат да се извршат до истекот на тој период.

Првата седница на новоизбраното собрание на Заедницата на домувањето на ЈНА ја свикнува претседателот на собранието на Заедницата на домувањето од претходното свикнување, во рок од 30 дена по завршетокот на изборите но не пред истекот на мандатот на претходното собрание на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Со денот на верификацијата на мандатите на новоизбраните делегати, им престанува функцијата на делегатите чиј мандат истекува.

Член 11

Претседателот на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА од претходното свикнување го раководи новоизбраното собрание на Заедницата на домувањето на ЈНА до изборот на работно претседателство.

2. Органи на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА

Претседател и заменик-претседател на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА

Член 12

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА избира од редовите на делегатите претседател и заменик-претседател на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 13

Претседателот на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА:

- 1) ја претставува Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 2) ги свикнува седниците на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 3) го предлага дневниот ред и ги раководи седниците на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА според одредбите на деловникот;
- 4) ја усогласува работата на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и на извршниот одбор;
- 5) присуствува на седниците на извршниот одбор и учествува во неговата работа без право на одлучување;
- 6) му предлага на извршниот одбор да расправи одделни прашања од делокругот на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 7) ја остварува соработката со органите на други интересни заедници во работите од заеднички интерес, заради унапредување на меѓусебните односи;
- 8) ја остварува соработката со општествено-политичките заедници и организации;
- 9) ги потпишува општите акти и известувања на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 10) се грижи за применувањето на статутот и на другите општи акти на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 11) врши и други работи што му се ставени во надлежност со овој статут и со други прописи и општи акти.

Претседателот за својата работа е одговорен пред собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 14

Заменик-претседателот на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, го заменува претседателот во неговите права и должности, ако претседателот е отсутен или спречен.

Ако на претседателот му престанал мандатот, сите работи до изборот на нов претседател ги врши заменик-претседателот.

Извршен одбор

Член 15

Извршниот одбор на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА (во натамошниот текст: извршниот одбор) е колегијален извршен орган на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и се избира на првата седница на новоизбраното собрание на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Извршниот одбор има единаесет членови, од кои десет избира собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА од редот на делегатите, а единаесетти член е раководителот на стручната служба на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 16

На првата седница на извршниот одбор, што ја свикнува претседателот на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, се избира претседател на извршниот одбор и негов заменик.

Заменик-претседателот на извршниот одбор го заменува претседателот во неговите права и должности, ако претседателот е отсутен или спречен.

Член 17

Извршниот одбор:

- 1) поднесува заради донесување до собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА предлози, на општи и други акти;
- 2) ги извршува одлуките и заклучоците на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 3) го разгледува планот и програмата за работата на стручната служба, претсмеката на приходите и расходите и завршната сметка на Заедницата на домувањето на ЈНА и нацртите на закони и други прописи од станбената област и на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА му дава мислење и предлози по тие акти;
- 4) предлага свикнување на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА според потребата;
- 5) ги известува делегатите во собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА за прашањата што ги разгледувал и решавал;
- 6) ги утврдува предлозите на плановите за употреба на сретствата на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 7) го утврдува предлогот на одлуката за основите и мерилата за утврдување на височината на станарината и на трошоците што ги плаќаат станарите покрај станарината;
- 8) соработува, во согласност со законот, во донесувањето на прописи за височината на надоместот што го плаќаат сопствениците на станови како посебни делови од зграда;
- 9) донесува упатства и други акти за извршување на одлуките на собранието, во согласност со овластувањата добиени од собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 10) донесува програма за работата;
- 11) ја следи, усогласува и насочува работата на службите на Заедницата на домувањето на ЈНА и ја остварува соработката со други интересни заедници, самоуправни организации и заедници, државни органи и со научни институции и институти;
- 12) поднесува извештај за својата работа до собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 13) врши и други работи за чие вршење ќе го овласти собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;

Член 18

Извршниот одбор одржува седници најмалку еднаш во два месеца.

Седниците на извршниот одбор ги свикнува претседателот на одборот.

Претседателот е должен да свика седница на извршниот одбор на барање од најмалку три члена на извршниот одбор, од претседателот на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА или од раководителот на стручната служба.

Член 19

Извршниот одбор формира, по потреба, комисији и работни групи за проучување на одделни прашања од својот делокруг.

Со актот за формирањето на комисија или работна група поблиску се уредуваат составот, задачите и начинот на работата на комисијата, односно работната група.

Членовите на комисијата не мораат да бидат членови на извршниот одбор, но претседателот на комисијата мора да биде член на извршниот одбор.

Член 20

Извршниот одбор за својата работа одговара пред собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

3. Меѓугарнизонски собранија

Член 21

Меѓугарнизонското собрание се формира со седиште во Белград под називот Меѓугарнизонско собрание Белград — 1, и ги опфаќа гарнизонските собранија чии седишта се во гарнизоните на територијата на I армиска област, освен град Белград.

Се формира и меѓугарнизонско собрание со седиште во Белград, под називот Меѓугарнизонско собрание Белград — 2, што ги опфаќа гарнизонските собранија во град Белград.

Седиштата на другите меѓугарнизонски собранија, што исто така се формираат заради поврзување на работата на гарнизонските собранија од определени реони се: Ниш, Скопје, Загреб, Сараево, Љубљана, Сплит и Титоград, а го носат називот Меѓугарнизонско собрание на местото на неговото седиште.

Член 22

Меѓугарнизонското собрание го сочинуваат делегатите што ги избрале гарнизонските собранија.

Меѓугарнизонското собрание брои 20 до 60 делегати зависно од бројот на гарнизонските собранија што ги делегираат и бројот на делегатите во тие собранија, што се утврдува со посебен акт, што го донесува собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА со мнозинство гласови од неговите делегати.

Член 23

Меѓугарнизонското собрание ги врши следните работи:

- 1) избира од своите редови делегати за собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, според критериумите што ќе ги утврди собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, со тоа што половината од вкупниот број на избраните делегати ја сочинуваат делегатите избрани во воените единици и воените установи;
- 2) го отповикува делегатот што го избрала во собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 3) донесува деловникот за својата работа;
- 4) ја утврдува својата програма и план за работата;
- 5) ги утврдува ставовите за битните прашања за работата на делегатите во собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 6) предлага свикнување на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 7) разгледува прашања во врска со донесувањето на статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА и на поважните општи акти, и дава свое мислење и предлози за нив;
- 8) го разгледува и утврдува планот за инвестиционо одржување на станбениот фонд на ЈНА на своето подрачје;
- 9) одлучува за начинот на организирањето на тековното одржување на станбениот фонд на ЈНА на своето подрачје;
- 10) разгледува прашања врзани за управувањето и одржувањето на станбениот фонд на ЈНА на своето подрачје, соработува со надлежните органи и организации од територијата на командата во чие седиште е формирана во врска со унапредување на управувањето со станбениот фонд на ЈНА и со неговото одржување;
- 11) го одобрува статутот на работната заедница;
- 12) врши и други работи што со посебен акт ќе му ги стави во надлежност собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 24

Меѓугарнизонското собрание работи во седници. Меѓугарнизонското собрание работи полноправно ако на седницата се присутни повеќе од половина

од неговите членови, а одлучува со мнозинство гласови од присутните членови.

Член 25

Мандатот на делегатите во меѓугарнизонското собрание трае 4 години.

На делегатот на меѓугарнизонско собрание му престанува мандатот со престанокот на својството на активно воено лице или на граѓанско лице на служба во ЈНА, ако е делегиран од воена единица или воена установа, односно со престанокот на својството на станар во станбениот фонд на ЈНА, ако е делегиран од страна на станарите, како и со отповик, односно оставка.

На делегатот на меѓугарнизонско собрание му престанува мандатот и ако биде преместен во воена единица, односно воена установа надвор од подрачјето на меѓугарнизонското собрание, ако е избран од воена единица, односно воена установа, а со спроведување од станот од подрачјето на меѓугарнизонското собрание, ако е избран од страна на станарите.

Поведување и спроведување постапка за отповик на делегат на меѓугарнизонско собрание, како и спроведување на дополнителни избори се врши на начинот предвиден во член 8 став 3 и член 9 од овој статут.

Член 26

Меѓугарнизонското собрание избира претседател и заменик-претседател на собранието.

По исклучок, меѓугарнизонското собрание може да избира и повремени комисии.

Членови на комисија, освен претседателот, можат да бидат и лица што не се делегати на меѓугарнизонското собрание.

Член 27

Претседателот на меѓугарнизонското собрание ги свикува седниците на меѓугарнизонското собрание и им председава, ги потпишува актите што ги донесува меѓугарнизонското собрание и презема мерки за извршување на тие акти и на актите на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и на другите органи, во согласност со законот и со овој статут.

Претседателот на меѓугарнизонското собрание свикува седници на собранието според програмата и планот за работата.

Претседателот на меѓугарнизонското собрание свикува седница на предлог од собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, од една третина на гарнизонските собранија на подрачјето на меѓугарнизонското собрание, од една третина на делегатите во тоа меѓугарнизонско собрание или по барање од командата во чие седиште е организирано меѓугарнизонското собрание.

Претседателот на меѓугарнизонското собрание од претходното свикување ја свикува првата седница на новоизбраното меѓугарнизонско собрание и ѝ председава до изборот на нов претседател.

Член 28

Заменик-претседателот на меѓугарнизонското собрание го заменува претседателот во неговите права и должности, ако претседателот е отсутен или спречен.

4. Гарнизонско собрание

Член 29

Гарнизонско собрание се формира во местото во кое постои гарнизон.

Гарнизонско собрание може да се формира за повеќе гарнизони.

Гарнизонското собрание брои 20 до 60 делегати.

Местата во кои се формира гарнизонско собрание и бројот на делегатите на секое собрание ги определува собранието на Заедницата на домување-

то на ЈНА со посебен акт, што го донесува собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА со мнозинство гласови од нејзините делегати.

Гарнизонското собрание го сочинуваат делегатите на воените единици и воените установи и делегатите на станарите во еднаков број.

Член 30

Мандатот на делегатите на гарнизонското собрание трае 4 години.

Пред истекот на мандатот од став 1 на овој член на делегатот му престанува мандатот со престанокот на својството на активно воено лице или на граѓанско лице на служба во ЈНА, ако е избран од воена единица или воена установа, односно со престанокот на својството на станар во станбениот фонд на ЈНА, ако е делегиран од страна на станарите, како и со отповик, односно оставка.

Пред истекот на мандатот од став 1 на овој член на делегатот му престанува мандатот и со преместување од воената единица или воената установа што го делегирала, односно со преселување од подрачјето на изборната единица на станарите што го делегирала.

Член 31

Гарнизонското собрание ги врши следните работи:

- 1) ги избира и отповикува делегатите за меѓугарнизонското собрание, односно предлага делегати за собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА. Во меѓугарнизонското собрание избира еднаков број делегати делегирани од воени единици или воени установи и делегати делегирани од станарите;
- 2) ги утврдува ставовите за битните прашања за работата на делегатите во меѓугарнизонското собрание;

- 3) ги разгледува прашањата во врска со донесувањето на статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА и на поважните општи акти и зазема став за тие прашања на барање од Заедницата на домувањето на ЈНА;

- 4) ги разгледува прашањата врзани за управувањето со станбениот фонд на ЈНА, соработува со надлежните команди и организации во гарнизонот во поглед унапредувањето на управувањето со станбениот фонд на ЈНА, ѝ дава предлози на командата на гарнизонот и на работната заедница за тековно одржување на станбените згради и станови и ги следи преземените мерки по тие предлози;

- 5) ги спроведува одлуките на меѓугарнизонското собрание во врска со одржувањето на станбениот фонд на ЈНА;

- 6) соработува со собирањето на станарите и куќните совети во изнајдување најдобри начини за вршење на нивните функции и им помага во тоа.

Член 32

Гарнизонското собрание избира претседател и заменик-претседател.

Претседателот и заменик-претседателот на гарнизонското собрание ги подготвуваат седниците на гарнизонското собрание, ги спроведуваат заклучоците на гарнизонското собрание, и вршат други работи што ќе ги определи гарнизонското собрание, а за својата работа одговараат пред собранието.

Член 33

Гарнизонското собрание формира постојани и повремени комисии. Одлука за формирање на постојани комисии донесува на својата прва седница, а одлука за формирање на повремена комисија — кога ќе се укаже потреба од тоа.

Гарнизонското собрание на својата седница ги избира членовите на комисијата, а делокругот на работата на комисијата го определува со одлуката за нејзиното формирање.

Членови на комисијата можат да бидат и активни воени лица и граѓански лица на служба во вооружените сили и станари што користат станови од станбениот фонд на ЈНА што не се делегати на гарнизонското собрание.

Комисијата на првата седница избира претседател и заменик-претседател од редот на делегатите на гарнизонското собрание.

Работата на комисијата ја раководи претседателот, а за време на негова отсуство — заменик-претседателот на комисијата.

Комисијата за својата работа одговара пред гарнизонското собрание.

Член 34

Комисиите од член 33 на овој статут ги разгледуваат прашањата што со одлуката за нивното формирање или со посебен акт од гарнизонското собрание ќе им се стават во надлежност.

За својата работа комисиите поднесуваат извештаи до гарнизонското собрание.

5. Права и должности на делегатите

Член 35

Делегатот на гарнизонско собрание, на меѓугарнизонско собрание, односно на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА ги има следните права и должности:

1) да присуствува на седниците на собранието во кое е делегиран, на извршниот одбор и на комисијата во која е избран;

2) да учествува во работата на телата на Заедницата на домувањето на ЈНА и во одлучувањето за прашањата што се на дневен ред на тие тела;

3) да избира и да биде избран во сите органи на собранието во кое е делегиран;

4) собранието чиј делегат е да го известува за проблемите што се појавуваат во врска со изградбата и управувањето на станбениот фонд на ЈНА;

5) да ги извршува задачите што ќе му ги довери собранието чиј делегат е, односно што ќе му ги довери органот на собранието чиј член е.

Член 36

Делегатот за својата работа одговара пред телото што го избрало и пред собранието чиј делегат е.

Член 37

За спреченоста да присуствува на седница на собранието во кое е делегиран, на извршниот одбор на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА или на комисија во која е избран, делегатот е должен навремено да го известат претседателот на собранието, претседателот на извршниот одбор, односно претседателот на комисијата.

Член 38

Делегатите и другите лица што учествуваат во работата на собранието, на извршниот одбор на собранието, на Заедницата на домувањето на ЈНА и на комисиите, имаат право на патни, превозни и други трошоци.

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА ја утврдува височината на надоместот на трошоците од став 1 на овој член и условите за остварување на тој надомест.

6. Собир на станарите и куќен совет

Член 39

Станарите го остваруваат управувањето со станбената зграда од станбениот фонд на ЈНА на собирот на станарите на станбената зграда и преку делегатите во куќниот совет на станбената зграда, гарнизонското собрание, меѓугарнизонското собрание

и во собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Во остварувањето на правата и обврските во управувањето со станбената зграда од станбениот фонд на ЈНА станарите:

1) одлучуваат за користењето на делот на средствата од станарината што ѝ припаѓа на станбената зграда;

2) предлагаат програма за тековно одржување на станбената зграда во согласност со расположивите средства и со мерилата утврдени со овој статут и со други акти на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, и се грижат за спроведувањето на таа програма;

3) даваат предлози за инвестиционото одржување на станбената зграда;

4) се грижат станбените згради, становите и заедничките простории во зградата да се одржуваат во исправна состојба;

5) се грижат за уредувањето и одржувањето на земјиштето што се користи за потребите на станбената зграда;

6) се грижат за применувањето на прописите за куќниот ред;

7) учествуваат во комисиите за прием на работите и за продажба на становите.

Во остварувањето на правата и обврските во управувањето со станбената зграда станарите вршат и други работи предвидени со овој статут и со други општи акти.

Собир на станарите

Член 40

Собирот на станарите во станбената зграда, како облик на непосредно управување, е и орган на управувањето на станбената зграда кога одлучува за правата и обврските што ѝ се дадени на зградата како на правно лице.

Член 41

Собирот на станарите настојува кај сите корисници да се развие чувство за одговорност за зачувување на зградата и за нејзино правилно користење.

Член 42

Собирот на станарите на станбената зграда го сочинуваат сите полнолетни лица што се сметаат како станари во смисла на важечките прописи.

Собирот на станарите избира претседател и заменик-претседател на собирот на станарите. Ако собирот на станарите одлучи, претседател, односно заменик-претседател на куќниот совет може да биде и претседател, односно заменик-претседател на собирот на станарите.

Собирот на станарите работи во седници. Седниците ги свикнува и ги раководи претседателот на собирот на станарите.

Начинот на одлучувањето на собирот на станарите, како и правата и должностите на претседателот и на заменик-претседателот, се остваруваат во согласност со важечките прописи.

Член 43

Станарите делегираат свои делегати во гарнизонското собрание на начинот што ќе го определи собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Одлуката од став 1 на овој член се донесува со мнозинство гласови од сите делегати на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Куќен совет

Член 44

Куќниот совет е извршен орган на собирот на станарите и задолжително се избира во стибените згради со повеќе од 10 станови.

Во станбената зграда во која не се избира кукен совет, функцијата на извршниот орган ја вршат претседателот и заменик-претседателот на собирот на станарите.

Член 45

Две или повеќе станбени згради од станбениот фонд на ЈНА можат на собирот на станарите да избират еден кукен совет, ако до тоа се обезбедува поефикасно управување и одржување на тие згради.

Член 46

Бројот на членовите на кукниот совет се определува на собирот на станарите.

Кукниот совет има 3 до 11 членови.

Член 47

Членовите на кукниот совет се избираат на две години. На упразнетото место на член на кукниот совет се избира нов член.

Кукниот совет има претседател, заменик-претседател и благајник.

Член 48

Членовите на кукниот совет за својата работа одговараат пред собирот на станарите што ги избрал.

Член 49

Кукниот совет ги врши следните работи:

- 1) се грижи за извршувањето на одлуките и заклучоците на собирот на станарите;
- 2) поднесува извештај за својата работа до собирот на станарите;
- 3) одговара за наменско и рационално користење на паричните средства наменети за тековно одржување на зградата, односно на зградите, и за таа цел води соодветна документација;
- 4) ја следи работата на работниците што работат врз тековното одржување, и за уочените недостатоци ги известува гарнизонското собрание и работната заедница на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 5) ја следи состојбата во станбената зграда и му предлага на собирот на станарите донесување соодветни одлуки и преземање на потребни мерки;
- 6) ги следи промените во станарските односи;
- 7) се грижи за правилно користење и чување на становите, заедничките простории и сите уреди на зградата;
- 8) ја застапува станбената зграда и склучува правни работи во нејзино име по овластување од собирот на станарите, во согласност со важечките прописи;
- 9) врши и други работи определени со важечките прописи, со општите акти на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и што ќе му ги довери собирот на станарите.

Член 50

Кукниот совет работи во седници. Седниците ги свикнува и ги раководи претседателот на кукниот совет.

Начинот на одлучувањето на седниците на кукниот совет, како и правата и должностите на претседателот, односно на неговиот заменик, се остваруваат во согласност со важечките прописи.

7. Стручна служба

Член 51

Стручната служба, покрај работите што ги врши за потребите на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, како негова организациска единица, ги врши и стручните работи за потребите на Заедницата на домувањето на ЈНА, и тоа:

- 1) склучува договори од името на заедницата, во согласност со законот и општите акти и со заклучоците на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;

- 2) подготвува предлози на финансиските и другите планови, како и на завршните сметки на Заедницата на домувањето на ЈНА;

- 3) подготвува материјали за седниците на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, на извршниот одбор и на собраниските одбори и комисии;

- 4) врши подготовки за работата на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и на нејзините органи;

- 5) врши стручни, административни и технички работи за потребите на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и на нејзините органи;

- 6) врши наплатување на станарината и на другите надомести што се плаќаат во врска со користењето на станбените згради и станови;

- 7) врши финансиско-сметководствени работи;

- 8) врши административни и стручни работи во врска со осигурување на станбениот фонд на ЈНА;

- 9) се грижи за квалитетниот прием на новоизградените станови;

- 10) врши примопредавање на становите дадени на користење;

- 11) презема потребни мерки за обезбедување на извршувањето на договорните обврски од страна на корисниците на станови;

- 12) организира и води матична евиденција за станбените згради и станови;

- 13) врши и други работи што ѝ се ставени во надлежност со законот и со други прописи донесени врз основа на закон, со овој статут и со одлуката на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 52

Раководителот на стручната служба ја раководи работата на таа служба и ја застапува Заедницата на домувањето на ЈНА:

- 1) во имотните и други односи што произлегуваат од дејноста на Заедницата на домувањето на ЈНА и на нејзините органи;

- 2) во други случаи во кои за тоа ќе го овласти собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА или неговите органи.

Правото за застапување на Заедницата на домувањето на ЈНА раководителот на стручната служба може со полномошно да го пренесе врз друго лице.

Член 53

Ако раководителот на стручната служба утврди дека актот на органот на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА не е во согласност со важечките прописи или дека не е во интерес на Заедницата на домувањето на ЈНА, или не е во согласност со ставовите на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, ќе го предупреди на тоа органот што го донел актот. Ако тој орган остане при својата одлука ќе го известат за тоа претседателот на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, кој може да одлучи извршувањето да се одложи до конечната одлука на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Раководителот на стручната служба присуствува на седниците на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и на неговите органи и е негов стручен советник.

8. Работни заедници за тековно одржување на станбениот фонд на ЈНА

Член 54

За вршење на работите врз тековното одржување на станбениот фонд на ЈНА се основаат работни заедници за тековно одржување.

Одлуката за основање работни заедници за тековно одржување ја донесува собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Со одлуката за основање на работните заедници се утврдуваат организацијата, задачите, делокругот,

начинот на работата, надлежноста, како и критериумите и мерилата за систематизација на работните места.

Член 55

Работната заедница за тековно одржување се основа како служба на Заедницата на домувањето на ЈНА, а работниците што работат во заедницата се организираат со самоуправна спогодба.

Работниците што работат во работните заедници за тековно одржување имаат својство на работници во здружениот труд.

Член 56

Работната заедница за тековно одржување за својата работа е одговорна пред собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и неговите органи.

Административните, финансиските, книговодствените, персоналните и други работи на работните заедници за тековно одржување ги врши стручната служба на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 57

Работните заедници за тековно одржување можат да се основаат во местата во кои, со оглед на обемот на работите, постои потреба и оправданост за нивно основање.

Член 58

Односите помеѓу Заедницата на домувањето на ЈНА и работните заедници за тековно одржување, како и односите помеѓу работните заедници за тековно одржување и стручната служба на Заедницата на домувањето на ЈНА се регулираат спогодбено.

Со спогодбата од став 1 се определуваат односите помеѓу Заедницата на домувањето на ЈНА и работната заедница, а особено:

- 1) работите што ѝ се доверуваат на работната заедница;
- 2) организацијата на работната заедница;
- 3) начинот на финансирањето (средства на работната заедница);
- 4) правата, должностите, обврските и одговорноста на работната заедница и на работниците на работната заедница;
- 5) правата и обврските на Заедницата на домувањето на ЈНА спрема работната заедница;
- 6) односите на органот на Заедницата на домувањето на ЈНА и на работната заедница;
- 7) нормативните акти што ги донесува работната заедница.

Член 59

Средствата за работата на работните заедници за тековно одржување ги обезбедува Заедницата на домувањето на ЈНА.

Стручната служба на Заедницата на домувањето на ЈНА врши стручна контрола на употребата на средствата доделени на работните заедници за вршење на нивната дејност.

Член 60

Самоуправниот акт за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд со кои се уредува и утврдува систематизацијата на работните места во поглед на бројот на работните места мора да биде усогласен со критериумите и мерилата што за работата на тие работни места ги утврдило собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Пополнувањето на работните места и остварувањето на правата и обврските од здружениот труд на работниците на работната заедница за тековно одржување се врши во согласност со законот и со одлуката на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 61

На работниците во работната заедница за тековно одржување им се обезбедува правото на средства за лична и заедничка потрошувачка во согласност со начелата на распределба според трудот и со

општествено утврдените мерила на распределбата на личните доходи, што важат за слични работни заедници како и другите права утврдени со Уставот на СФРЈ и со законот, со самоуправната спогодба, со договорот и со овој статут.

Член 62

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА може да одлучи одделни работи или дел на работи, што според одредбите на овој статут треба да ги вршат работните заедници за тековно одржување, да ѝ ги доверат на специјализираната организација на здружен труд.

Со организацијата на здружен труд од став 1 од овој член Заедницата на домувањето на ЈНА склучува договор за вршење на тие работи.

Со договорот се утврдува обемот на работите и задачите што организацијата на здружен труд ќе ги врши за сметка на Заедницата на домувањето на ЈНА, роковите за вршење на тие работи, начинот на вршењето контрола на извршените услуги и цените на услугите.

Член 63

За склучувањето на договорот со работниците што работат врз тековно одржување на станбените згради од станбениот фонд на ЈНА во местата каде што нема работни заедници, како и со работниците што работат врз одржување на чистотата во тие станбени згради, одлучуваат кукните совети и тие вршат контрола над работата на тие работници.

При донесувањето на одлуката од став 1 на овој член кукниот совет мора да се придржува кон упатството на гарнизонското, односно меѓугарнизонското собрание и собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

III. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ДОМУВАЊЕТО НА ЈНА

Член 64

Заедницата на домувањето на ЈНА располага со средствата од наплатените станарини и закупнини што остануваат по издвојувањето на амортизацијата.

Заедницата на домувањето на ЈНА управува и со оние средства што од страна на Сојузниот секретаријат за народна одбрана ќе ѝ се отстапат како средства за посебна намена (како на пр. за подобрување на условите на домувањето и сл.), како и со средствата што по посебна спогодба ќе ѝ ги отстапи Интересната заедница на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Член 65

Средствата со кои располага Заедницата на домувањето на ЈНА се користат особено за финансирање на тековното и инвестиционото одржување на станбениот фонд на ЈНА и на работите врз управување на станбениот фонд на ЈНА и стручните служби на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Делот на средствата од член 64 став 1 од овој статут што ќе останат по намирувањето на обврските од став 1 на овој член Заедницата на домувањето на ЈНА може да го користи само за подобрување на условите на домувањето.

Член 66

Заедницата на домувањето на ЈНА може да заснова обврски, заради извршување на задачите, на товар на расположивите средства (член 64), во согласност со своите планови и програми.

Член 67

Заедницата на домувањето на ЈНА формира резервни средства на начинот утврден во посебен општ акт на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА од средствата со кои располага.

Користењето на средствата на резервата од став 1 од овој член ќе се регулира со посебен општ акт на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 68

Средствата на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници наменети за решавање на станбените прашања на уживателите на пензии и становите што од тие средства се изградени или по некој друг основ прибавени можат да се здружат со средствата на Заедницата на домувањето на ЈНА под следните услови:

1) становите на кои носител на правата за користење е Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници веднаш по склучувањето на договорот за здружување, да ѝ се предадат на управување и одржување на Заедницата на домувањето на ЈНА;

2) одржувањето и управувањето со становите на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, да се врши на истиот начин како и управувањето и одржувањето на станбениот фонд на ЈНА;

3) да се определи кога средствата наменети за решавање на станбените прашања ќе се здружат и на која тековна сметка ќе се наоѓаат;

4) да се определи начинот на користењето на здружените средства;

5) правото за давање на веќе изградените станови, на кои носител на правото за користење е Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници и на становите што ќе се изградат од средствата наменети за решавање на станбените прашања на уживателите на пензии, да го има Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници;

6) со договорот да се регулираат и другите меѓусебни прашања од интерес за обете заедници.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 69

Одлуката за распределба на станарината, како и другите нормативни акти што ги донесува Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, се применуваат и на становите, односно на користниците на становите на кои носител на правото за користење е Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници.

Член 70

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 463-2
25 февруари 1976 година
Белград

Претседател на Собранието
на Заедницата на
домувањето на ЈНА,
генерал-потполковник,
Божидар Шево, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни позиции во билансите на организациите на здружениот труд, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/76, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО БИЛАНСИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Во член 3 во новиот член 11а во став 1 во уводната реченица наместо зборовите: „и деловните единици“

треба да стои: „и деловните единици во странство“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 30 март 1976 година.

По извршеното споредување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Правилникот за минималните услови во поглед на хигиенската исправност на диеталните намирници, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/76, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНИТЕ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ХИГИЕНСКАТА ИСПРАВНОСТ НА ДИЕТАЛНИТЕ НАМИРНИЦИ

Во член 13 став 1 под а) точка 4 наместо зборовите: „витами В“ треба да стои: „витами В₁“.

Во член 21 став 2 наместо зборовите: „50 mg“ треба да стои: „40 mg“.

Во член 25 став 1 точка 4 алинеја петта наместо зборовите: „0,35 mg“ треба да стои: „0,035 mg“.

Од Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита, Белград, 26 март 1976 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ђорђевић Јована Бранко, Николчин Косте Милица, Релић Боже Драгица, Степанов Младена Марко, Вујиќић Пере Ђура;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дивјак Милована Живко, Гавранић Владимира Лука, Грбић Миле Чеда, Миљевић-Балабан Миле Драгиња, Радовић Миличе Данило, Родић Давида Дмитар, Жупунски Живе Васа;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ачански Негована Радивој, Бајић Лазе Раде, Богдановић Цвеја Ђоко, Брадаш Богољуба Јела, Црногорац Живана Драган, Дечермић Јована Славо, Делић Мојсила Лазар, Гајић Косте Милош, Гаврић Мише Драгољуб, Ивановић Вукмана Владимир, Јандрић Цвије Симо, Јанкулов Живе Драгиша, Јеловац Алексе Стеван, Јовановић Милоша Данило, Калуђеровић Пере Ђоко, Каран Боже Мијо, Косановић Раде Дане, Крмпотић Милана Ђорђе, Максимовић Саве Петар, Миросављевић Жарка Душан, Орешковић Миле Драган, Патковић С. Стеван, Павловић Павла Јован, Радивојевић Алексе Сава, Романић Саве Милан, Стекић Воислава Драгутин, Степановић Љубомира Иван, Стојковић Павла Драган, Шијачки Емила Сава, Шилић Паје Димитрије, Штерлеман Андрије Јован, Зеленковић Јована Светозар, Живановић Милинака Витомир;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Атанацковић-Нгодеров Милана Љубица, Белас Андрије Петар, Ботица Ивана Иван, Брцански-Микалачки Љубомира Јелена, Дубљевић Милике Михаило, Гавриловић Раде Илија, Гладић-Вербакос Паје Косана, Глигоријевић Тричка Борисав, Јојкић-Грњић Младена Софија, Јовановић Негована Живко, Калаба Васе Лазо, Карапанџић Веље Јаша, Кеџман Симе Никола, Кеџман Николе Светозар, Ковачев-Миџић Данилка Ковачев-Сантовац Раде Дара, Кртинић Раде Милан, Курајић Милана Милош, Кувелић Ђирка Влажо, Кузмановић Јефте Бранко, Лончарски Среће Милан, Ловић Јеврема Вељко, Мандић Милика Новак, Милетић Марка Урош, Митровић Стјепана Лука, Момчиловић Срете Божидар, Петровић Богољуба Мирослав, Плавшић Андрије Драгомир, Радић Дамјана Стева, Радишић Николе Милан, Ракић Илије Веселин, Спаић Гавре Урош, Срданов Драгомира Жива, Шакић Косте Драго, Шанџа Карла Владимир, Тадић Вука Љубо, Турински Љубомира Ружица, Узелац Виде Даница, Влаисављевић-Борић Дане Љубица, Војновић Петра Јованка, Вујић Станка Милорад, Зечевић Нестора Дамјан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Аплер Тивадара Тивадар, Банчов Симе Никола, Барбузан Саве Јован, Божић Николе Беривој, Цветић Душана Милан, Ђурчић Светозара Јован, Добријевић Уроша Милош, Драгић-Личина Петра Зора, Ђапић Спасоја Миливоје, Габоров Милана Веселин, Грбић Стојана Душан, Грујић Станка Марија, Исакровић Светозара др Војислав, Јовановић-Кавалић Игњат Теодора, Кадаријан Соломона Кориолан, Калнок Карла Карло, Кеврешан-Субичин Страјина Бисерка, Кушјухас Ђуре Јаков, Кишпрдилов Марка Славко, Кланчић Ивана Вјекослав, Кнежевић Николе Милорад, Кнежевић-Станков Омера Вера, Кочиш Ференца Ференц, Конткић Ристе Милош, Косовац Саве Живан, Костић Николе Славко, Ковачев-Мали Тодора Милена, Куру-

чев Живе Драгољуб, Куручев Ђуре Пера, Лалић Станише Стеван, Лазић Јанка Бошко, Леѓенац Ђене Стеван, Лисков Паје Миливој, Лудошки Лазара Љубомир;

Малетин Саве Бошко, Мандић Михајла Илија, Марић Илије Војко, Марковић-Иковић Мирка Даринка, Михајловић Илије Милован, Миланков Триве Рада, Милетин-Ђукановић Радивоја Олга, Миловановић Пере Милан, Миловић Ђуре Орле, Митровић Марка Милаћ, Мурганић Васе Цвија, Несторов Драгутина Арсен, Обрадовић Радована Витомир, Павловић-Татић Јована Евица, Петровић Милована Радивој, Поповић-Нешин Тодора Добрица, Прекајац Милована Владимир, Прокић Милоша Живан, Раблов Стевана Љубомир, Радић-Мемед Марка Марица, Радојчић Николе Божидар, Радосављевић-Гаруновић Илије Госпава, Радовић-Цуцић Арсе Љубинка, Рајановић Димитрија Илинка, Секић Драгутина Добросав, Срдић Николе Вид, Срећковић Живадин Миодраг, Стојанов Милоша Иван, Шојић Лазара Лука, Шпањевић Милуна Вукашин, Табаков Живе Радивој, Урсак Ђорѓа Константин, Весковић-Илијин Стевана Зорица, Видовић-Константина Радован, Витомиров Јована Добривој, Војнов-Шљапић Марка Милена, Вукашиновић Раде Драгољуб, Вукмановић Томе Божидар;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Милин Милорада Крста;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ачански Милана Јован, Аћимовић Бранко, Андријевић-Лакај Ђуре Марија, Банчевић Милана Слободан, Баришић Анте Милка, Басарић-Радонић Лазе Живка, Бауков Руфина Славко, Беженар-Цувалић Луке Мика, Бибин Лазара Живојин, Билушић Паје Иван, Бикуновић Ђуре Дмитар, Боѓанец Јанка Витомир, Богдановић Вељка Миливој, Боко Ивана Јосип, Вркић Васе Радовин, Ђуновић Николе Бранко, Будаи Имре Имре, Будован Милана Петар, Буха Андрије Божица, Буквић Мане Бранко, Цветановић Живојина Милан, Ђурић Чедомира Стеван, Дебељак Виде Недељко, Димитришин Петра Мирко, Дивљановић Марка Анђелко, Добријевић-Косовац Илије Милица, Достанић Душана Драгутин, Драгољовић Марка Славољуб, Дудац Ђура Јанко, Дутина Стевана Марко, Гајић-Здравковић Михајла Радмила, Глишић Петка Сретен, Грбић Драгића Драгица, Халасев Васе Ђурица, Хинић Спасоја Душан, Хорват Иштвана Иштван, Иванишевић Стојана Драган, Јекић Николе Душан, Јелин Миливоја Сава, Јеловац Милана Вера;

Керавица Ђоке Радован, Кермеци Ђуре Јосип, Кнежевић-Ѓдињак Јанка Ана, Колбас Јосипа Леопа, Кривокапић-Ђурица Панте Софија, Крижич Адама Михајло, Крмар-Аврамовић Николе Вељинка, Кртинић Дане Милан, Курјанов Огњана Јован, Лаковић Милорада Никола, Лепшановић Аце Никола, Мајсторичевић Стевица, Малдини Александра Мира, Малетин Саве Ђорђе, Милновић Стевана Милорад, Маљковић Мана Бранко, Мандић Љубише Ђорђе, Манојловић Душана Милојко, Марковић Крсте Влажа, Марковић Богдана Стевица, Марковић Јована Стојан, Машић Танасије Милан, Матић Пантелије Петар, Месарош Јаноша Блаж,

Милетић Душана Милутин, Милојевић Владимира Светислав, Мирков Владе Алекса, Мирков Василије Вељко, Мирковић-Панасенко Николе Елеонора, Наћ Михајла Јулијан, Најић Ђуре Милан, Нешков Љубице Небојша, Нићетић Стевана Милан, Никита Михајла Нестор, Николић Здравка Бошко, Николић-Милчић Свиленка Симка, Николић Јована Стеван, Нишавић-Булафић Милије Милијана, Одаић-Станчић Нове Бранка;

Пачарић Ђуре Никола, Перић Марка Љубица, Петровић Жива Обрад, Попов-Милана Невена, Попов Катице Пера, Попов Ђуре Златоје, Поповић-Стојановић Милана Мирјана, Поповић Свете Спасоје, Поповић Миладина Златоја, Познановић-Дудић Светислава Ната, Рајачић Јована Милан, Рамљак Мате Антон, Рашић Ђуре Иван, Рељић Милорада Велинка, Репар Владимир, Савић Ради-воја Иван, Севдинов Јордана Панче, Симић-Барбул Саве Љубишка, Скубан Самуила Никола, Славујевић Симе Младен, Солдо Лазара Милован, Стаменић Владимира Радојица, Станић-Борислава Василије, Станојев Здравка Бранислав, Стефановић-Мијатовић Божицара Гроздана, Субић Светозара Боривој, Сувић Петар, Свиљар Михајла Љубица, Шћепановић Васа Трипо, Шимунђа Петра Љубомир, Шомођи Михајла Јанош, Шопонаи Калиана Фрања, Штрбачки Милана Илија, Шуљагић Милоша Радиша, Швелер Ђерђа Андраш, Телеки Стјепан, Туцаков Ђорђа Симиша, Туфегчић Добросав Драгољуб, Ускоковић Андрије Стојанка, Вакула Стјепана Бранимир, Васић Душана Василије, Василић Миливоја Катица, Видаковић Миле Стеван, Војновић Ђуре Милан, Војновић Лазара Влада, Војводић Петра Гојко, Вученовић Тодор, Вучић Страхине Драгосије, Вучић Велимира Милош, Вукајловић Ристе Душан, Вукмировић Јована Јован, Жегарац-Георгијевић Стевана Јелена;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Аџић Мила Душан, Агоштон Алберта Бела, Атељевић Андрије Петар, Барта Дезидер Ендре, Богдановић Ђуре Вукашин, Цветковић Владимира Векослав, Чворовић Недељка Момир, Даниловић Милоша Божицар, Добријевић Ђуре Душко, Головић Зарије Стојан, Горчиновић Јанка Перо, Коњевић Недељка Велимир, Кораћ Крста Светозар, Кврѓић Боже Томислав, Лалић Арсе Милан, Малацко Матије Мирон, Маодуш Петра Доброслав, Марина Петра Петар, Милић Љубомира Миливој, Милованов Обрад Петар, Милунов Александра Ставислав;

Николић Стојана Драгослав, Пап Автала Антал, Петронијевић Радомиро Марко, Раичевић Владимира Душан, Семан Ђуре Ђура, Станкић Бранка Душан, Таушан Миле Ђорђе, Торма Стевана Карло, Тот Андраша Иштван, Трбојевић Миле Војин, Вајда Шандора Миклош, Влашкалић Драгољуба Зоран, Влашки Николе Васа, Војновић Трипе Томислав, Вујић Влашка Александар, Вукчевић Михајла Саво, Вуков Димитрија Матија, Жежељ Станка Бошко;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Адамов-Исаков Славка Милена, Алтер Момира Ђорђе, Бабински Јожефа Јожеф, Барачков Раде

Љубомир, Бошњак Миладина Јован, Цветковић-Попов Драгољуба Ђурѓека, Ђурчија-Марковић Стевана Ката, Димитријевић Веселина Миладин, Форотичан-Прашталов Марка Боса, Френц-Бајин Владимира Анђа, Фуртула Васа Јела, Голошин Боже Жива, Јерковић-Инић Лазе Даница, Јосимовић-Пиперски Стевана Милена, Ковачев Добривоја Васа, Ковачки-Томић Живе Иванка, Крсмановић Чедо Славојка, Лазић Мијата Милован, Марков-Трипић Светислава Бисерка, Мелеги-Немет Бартолан Ђурѓинка, Мијатов Симе Бранко, Милићев Здравка Живан, Нинковић-Вулетић Госпава, Паланачки-Гађански Светозара Роса, Пенџвраг Станка Велимир, Петровић-Укропина Јована Љуба, Рајиновић Симе Душко, Ранисављев Стеве Сава, Ружичка Ненада Фрања, Срданов-Давидовац Жарка Ружа, Стаменковић Љубомира Витомир, Живков-Божанин Милорада Марина, Живковић Станоје Будимир;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ачански Светозара Дионисије, Алинчић Петар, Андоновић Јована Никола, Анђелић Николе Милорад, Арделеан Ливијуса Никола, Бајић-Мартиновић Јована Вукосава, Бенедек Андраша Михаљ, Берчек Милана Жива, Берковић Јосипа Јосип, Богичевић Лазара Милан, Борас Милан, Божић-Нистор Јона Виора, Бугарски Бранка Милка Црногорац Душан, Цветановић Николе Никола, Цвијетић Саве Драгутин, Чарубић Милана Трива, Чекерица Живана Станко, Ђирин Сава, Ђосић Ивана Димитрије, Ђурчић Васа Милош, Ђурић Зора, Деурић Данила Богдан, Дивнић Велимира Мирко, Драгаш Давида Давид, Дудаш Ђуре Мирон, Дула Ивана Иван, Ђенић Чедомира Љубомир, Ђурић Лазе Бошко, Ѓрбатинић Војислав, Гулаш Марије Јожеф, Хањик Мише Јано, Хрепешин Јосип, Иковић Симиша, Иванковић Драгојла Славољуб, Јадрански Степана Милован, Јаковачки Митар, Јанковић Драгутин, Јефтић Драгутина Сретен, Јелић Станислав, Јо Стеван, Јованић Драгољуба Славко, Јовановић Бранка Илија, Јовановић Војислав, Јовешковић Уроша Гавра, Јуришић Миливоја Стефан;

Капаш Иштвана Шандор, Кнежевић Петар, Копчок Карла Терка, Костадиновић Живорада Ранисав, Костадиновић Живорада Војислав, Ковачевић-Босанчић Стевана Душица, Крстић Негована Цветин, Крстић-Брњашевић Саве Даница, Кршић Станоја Маринко, Кузманчевић Војина Јован, Кузминац Тривуна Доброслав, Лазић Марка Ђорђе, Лујић Цветина Спасоје, Лукић Драгутина Селимир, Љешевић Васиља Благота, Малић Милоша Лазар, Марендић-Панкарићан Јанку Еуђенија, Марјановић Вера, Матић-Којић Милоша Олга, Мићић Милорада Миливој, Мићовић Милисав Чедомир, Михалчица-Лаушевић Зорица, Милић Богдана Стојан, Мијатовић-Шкорић Момира Делија, Мијатовић Илије Војислав, Мила Иштвана Иштван, Милић Станка Стеван, Миловац Вукадина Славко, Милованчев Стевана Паја, Милованчевић Алимпије Здравко, Недељков Панте Радивој, Недељковић Ђорђе, Нећић Владислав, Немец Розалија, Нинковић Младена Бошко, Нинковић Миће Јово, Нинковић Радован, Новаковић Александар, Осећански Љубомира Бранивој, Остојић Рајко, Папић Николе Момчило, Перичић Душана Петар, Петковић Саве Предраг, Пилиповић Раде, Понијачић Мартина Андрија, Поповић Божицар, Поповић Витомир, Прокоп-Тубић Милана Марија;

Рац-Меџеши Јакима Ана, Радмиловић Младен, Ранковић Сретен, Ристин Богдан, Рошуљ Светозара Емил, Сабо Јаноша Иштван, Симић Вује Бошко, Симовљевић Жика, Смиљанић Милана Боровој, Станковић Божидара Витомир, Степановић-Веселиновић Божидара Љубинка, Стојанов Пере Пера, Стојановић Драгутина Димитрије, Стојков Здравка Милан, Стојнић Рајка Ђорђе, Стоканов Грује Жарко, Сулић Грге Јела, Свирац Миладина Младен, Шаран-Будопан Милоша Иванка, Шапић Радивоја Бранислав, Шуминовачки Јована Никола, Ширадовић-Николачин Петра Косанка, Шојић Драгутина Радивој, Шубатлија-Шербула Живана Милена, Терзић Мирка Петар, Тимотин-Лазин Ранка Катица, Томац Иван, Тот Славко, Тришић Живко, Варга Михајла Владимира, Веселиновић Светислава Радосав, Владисављевић Радована Дамјан, Владисављевић Милована Драгорад, Влаовић Стевана Милена, Вранешевећ Миле Миливој, Вујичић-Витасек Ивана Штефица, Вујисин Станоја Аваније, Вукадиновић Илије Милосав, Вукмир Луке Ђурађ, Вукосављевић Живојин, Зорић Ђуре Никола, Зорић Новак, Живковић инг. Станко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Амицић Саве Јован, Булајић Боже Филип, Чувик Јожефа Иштван, Ђетковић Милика Радислав, Дамјанов Душана Јован, Ђенеш Розалије Иштван, Ђурич Василије Сретен, Браковић Ђорџа Петар, Фејстамер Иштвана Дежо, Флора Николе Октавијан, Грек Жива Милан, Јакић Василија Марко, Јеленковић Јеленка Бранислав, Киш Маџаша Маџаш, Коларски Славка Младен, Конц Јакова Ђерђ, Ковач Ференца Ференц, Кравић Јована Душан, Крепе Мартона Шандор, Крстин Радивоја Јован, Кукић Драга Наја, Курунци Андраша Јанош, Кузманов Давида Борислав, Лошонц Петера Петер;

Малацко Мирона Мирон, Маодуш Јакова Бранко, Маргаретећ Јанка Јован, Марковић Вуице Живан, Мазак Ференца Ласло, Медаков Владе Србислав, Милосављевић Милана Миодраг, Милосављевић Борисава Радивој, Милутиновић Лазара Бока, Мухи Шандора Иштван, Нађ Винцеа Геза, Нађ Јовгена Владимир, Николић Милутина Славолуб, Пањевић Николе Милан, Пауновић Радојка Милош, Перпауер Валинта Антал, Петков Богдана Стојан, Поповић Радована Ђорђе, Раданов Лазара Живан, Рошуљ Милорада Миленко, Сел Иштвана Иштван, Стефановић Петка Марко, Сушин Илије Лазар, Такач Стевана Бела, Телеки Беле Габор, Теслић Милана Петар, Тот Пала др Јанош, Тубић Светислава Ђорђе, Влајованов Марка Вук;

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Решташ Ференца Јожеф.

Бр. 150
23 октомври 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Дакић Гавре Радивоје;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Гороња Обрада Радосав;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Атанасиевски Атанас, Миковић Живана Ђурђе, Сталио Анте Винко, Шмит Петар;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручно-то знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Бајић Илије др Војислав, Браздил-Хајдук Вида Марија, Чудина Николе Анте, Драговић-Прокић Душана Радмила, Ђукановић Ђура Бранислав, Маринковић Миладина Радомир, Миљковић Танасија Војин, Средојевић Радомира Димитрије;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дракул Симе Лазар, Гашић Ристе Петар, Јовановић Миролуба Радослав, Кожуљ Петра Томислав, Луковић Рајце Миролуб, Милосављевић Божица Петар, Опалић-Мајсторовић Богдана Босилка, Ристић Душана Миодраг, Родић Мирка Миленко, Шујица Јована Петар, Тодоровић Владимира Милорад;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за

успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Антић-Минић Милисав Доста, Босанац Јована Саво;

— за заслуги и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Јарић Милана Предраг, Карановић Јове Миланко, Ступар Петра Богдан;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Матешкић Петра Марија, Рађеновић Милојице Добрило, Регио Ивана Лука, Врањеш Анте Мате;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Биоцић Марина Иво, Бујас Рока Славенка, Франковић Ивана Ратко, Јанчар-Гргић Дане Босилка, Кузманић Петра Вјeko, Лепен Николе Иван, Мештровић-Мирнић Ристе Вида, Мирковић Јакова Мате, Немчић Ивана Владо, Остојић-Лазар Жељка Етелка, Роца Вико Иво, Влаховић Паве Иво, Властелица Фране Анте, Војковић Јакова Анте, Врдољак Луке Дује, Зоричић Анте Иван;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Радић-Угрина Фране Анка, Журић-Папо Реника;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Аљишовић Марина Шпиро, Анић Јосипа Иван, Биличић Стјепана Јозо, Букарица Петра Миле, Галић Анте Бариша, Јаковљев Петра Љубо, Јончић Мате Анте, Кухач Петра Мирослав, Петриновић Николе Вицко, Полић Стипе Јерко, Реић Вицка Мира, Роје Ивана Звонимир, Росандић Петра Марко, Стопа Барише Вице, Шкулетић Радомира Михајло, Враничић Ивана Анте;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната од-

брана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Липановић Фране Иво, Михочевеић Ива Ива;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Амулић Мије Милан, Баришић Стјепана Јурај, Баржић Мате Иво, Бритвић Ловре Бранко, Дупланичић Петра Вјекослав, Кољанин Николе Иван, Ковачић Шпиро Паве, Матијашевић Јерка Вид, Медић Луке Роко, Мрдаљ Богдана Мирко, Нола-Ковачић Мате Јакица, Параћина Марка Шпиро, Печаревић Марина Никола, Пеовић Јозе Марија, Перкунић Јуре Душан, Петричевић Мате Небодар, Прнић Мате Иво, Радић Петра Јаков, Радић Анте Ружа, Реић Фабијана Паве, Табак Петра Мирко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Аљиновић Братула Тома, Антуновић-Белић Фране Милка, Бибић Крстана Јово, Билишков Антона Марија, Благоић-Кевешић Јуре Марија, Буловић Ђуре Винко, Чолак-Урлић Тодора Винка, Чоркало-Бараћ Марка Милка, Гаће Живојина Љубица, Гамулин-Хроват Антона Штефанија, Иширлије-Девеић Фуада Шемса, Ивандо-Ковачић Бранка Дуња, Јаворчић-Јовица Мије Зорка, Јеловчић Луке Драгутин, Јежина-Јелић Јакова Весна, Кнежевић Алексе Петар, Ковачић-Долпић Анте Драгица, Кроло-Симиниати Ивана Нада, Лушић Ивана Владимир, Марин Николе Мартин, Матијашевић Анте Стјепан, Матер Мије Стјепан, Миличић-Новак Фране Маргарита, Милић Илије Владо, Младинов-Морпурго Виктор Силвана, Новаковић Марка Бранко, Пармаћ-Шкарица Дане Учка, Пранић-Јукић Блажа Анка, Ружић-Легиутић Пашка Невенка, Урлић-Глушина Марјана Маре, Уводић-Пребичевић Ивана Марија, Владановић-Бокић Михајла Живана, Владовић Јосипа Жељко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алајбег Јуре Марко, Антунац Вицка Анка, Бакотић Луке Иво, Башић Грге Мате, Бего Анте Даница, Бубле Вене Винко, Ђопић Петра Илија, Димитријевић Александра Вукашин, Гулин Марка Драго, Гулин-Барановић Вице Ружа, Ивановић-Кудраг Раде Весна, Јакшић Тоде Вaso, Јелаш Мате Анте, Јерчић Јозе Доминик, Јуренић Боже Јерко, Калан Ђуре Милан, Ковачић Љубоје Стеван, Крстинић-Беламарић Боже Љубица, Кржељ Ивана Мила, Кузманић Ивана Власта, Лецмановић Анте Петар, Љубић Рока Мирјана;

Марасовић Петра Иван, Марчић Вицка Венка, Маринковић Животе Милош, Матевеић Анка, Матић Михајло Милош, Мекинић Ивана Жарко, Мерчећ Николе Иван, Мишовић Нова Милутин, Милак Марина Анте, Милетић-Радоњић Радоша Марија, Нешковичин Димитрије Иван, Николић-Радојичић

Павла Милена, Пашић Лазара Милош, Перковић-Мајић Филипа Марија, Пезељ Ивана Мартин, Радак Јосипа Пашко, Роца-Живковић Шиме Пера, Руњић Ивана Анте, Сиротковић Дује Марин, Шегвић Анте Јаков, Шишко Јозе Иво, Тишиновић-Шкаричић Јакова Неда, Ункович Николе Јуре, Урличкић Петра Јозо, Враничић-Матељан Петра Марица, Вуковић-Бузолић Стјепана Јасна, Захировић Османа Мујо, Жувела Ивана Љубомир;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Афрић Милана Иво, Болић Ђуре Мирко, Џезаровић Николе Богумил, Гланз Петра Винко, Перак Ника Стијепо, Рудић Марка Перо, Троскот Марка Милан, Златар Анте Иво;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бабић-Шавије Шпира Јованка, Дековић-Ерцеговић Фране Тонка, Ержен-Крапеж Људбига Алојзија, Гржетић-Баљкас Марко Здравка, Иванишевић-Рогоулић Анте Милка, Ивковић Мате Марин, Кварантан-Пешпице Јарослава Ана, Лалић-Рајић Новака Лепосава, Михановић-Ќиков Љубе Убавка, Раденевић-Кружичевић Ивана Луца, Родин-Лучев Милана Славка, Сараचेвић-Османовић Ахмеда Ремиза, Шишко-Ковач Пере Ружа, Табак-Смоје Вицка Домина, Брањеш Јуре Мате;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Балета Нике Славка, Ђукушић Јуре Јуре, Gazzari-Ožegović Petra Ljubica, Иванишевић Вицка Бисерка, Јаковчевић-Колудровић Динка Марија, Капов Марина Јусто, Крнић Ивана Јосип, Мартић Николе Расена, Муњеш Илије Срећко, Толић Петра Мара;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Барач Вјекослава Дује, Баровић Ђуре Ивица, Башица Стијепан Стијепо, Боговић Јака Перо, Буха Драга Марко, Бутиган Бошка Перо, Бутигер Пава Мато, Цар Влаха Влахо, Гаппаревић Миливоја Иво, Комненић Јована Мирко, Копривец Антона Валентин, Копривица Ђока Божидар, Ковачевић Бранка Стојан, Леви Јакова Исо, Лујо Петра Антун, Михаиловић Петра Ивица, Мозара Стијепан Антун, Папић Милована Чедо, Петковић Трајка Драгиша, Радинковић Пера Иво, Штрбинић Ива Иво, Толић Звонка Фердо, Тоља Мате Влаж, Вејиновић Милоша Желимир, Витаљић Анта Ивица, Злошило Луке Стијепо, Жувела Милоша Борис;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Деспотовић ЈЛ-бомира Живадин, Јовановић Боже Светозар, Маршичевић Лазара Драган, Протић Петра Бранко, Стојановић Драгољуба Милутин, Стојановић Саве Слободан, Здравковић Милована Душан;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ђурић Милана Момчило, Ловрић Бруна Љубомир, Полић Даворина Бранко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чанак Висоја Раде, Пејић Чедомира Божидар;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Џрнојевић Петра Жарко, Цветковић Светомира Радован, Дринчић Светозара Славиша, Ђорђевић Бранислава Драгана, Иванчевић Илије Славко, Иванић Момчила Петар, Јоловић Јована Живорад, Крунић Ђорѓа Драгутин, Лукић Петра Павле, Никитовић Марка Драгољуб, Нишавић Радисе Милош, Петровић Илије Миодраг, Пинтар Антона Антон, Радојковић Ђорѓа Гојко, Радовановић Милана Славолуб, Ронац Јована Вељко, Станић Благоја Александар, Шена-Стражњицки Владимира Милица, Вилотић Милана Стеван, Влашковић Недељка Владимир, Жунић Милисав Станоје;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Аћимовић Витомира Јован, Чворовић Ананије Миливоје, Ђорковић Раде Небојша, Драговић Спасоја Љубиша, Гачић Добросав Александар, Јерковић Лазара Иван, Јорѓа Корнелија Илија, Јовановић Бранислава Миодраг, Курепа Стојана Богдан, Лазић Лазара Ђорђе, Лепшановић Славка Милош, Љубојевић Бранка Љубомир, Марковић Ђорѓа Михајло, Михајловић Илије Владан, Миленовић Борислава Божидар, Милошевић Бранимира Марко, Павићевић Велимира Спасоје, Петровић Душана Предраг, Поповић Васиља Михајло, Познић Илије Милан, Распор Атилија Немања, Стефановић Љубомира Љубиша, Стојиљковић Миодрага Миодраг, Вељковић Сава Божидар, Вулетић Слободана Вукашин, Живановић Војислава Живојин;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дамњановиќ-Газикаловиќ Драгољуба Љиљана, Гавриловиќ-Марков Милана Десанка, Кнајзел Андреја Андреја, Крстајиќ Благоте Десанка, Лалиќ Гојка Петар, Марјановиќ Раденка Живорад, Сертић Ивана Душан;

Од САП Војводина

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Марић Уроша Љубоја;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Марић Проке Ђорђе, Шевић Саве Анђа.

Бр. 151
28 октомври 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Церар Николаја Ловро, Долган Ивана Радо, Ловшин Јанеза др Јанез, Пинтарич др Иван, Пишот др Вацлав, Шонаја Антона Франьо;

— за особени заслуги во ширењето на братство-то меѓу нашите народи и нардности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кајин Јоже Франц, Стариха Јоже Алојз;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Мракич Ивана Цирил, Wojčicki Karla Ladislav;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО РОДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Берглез прим. др Владимир, Берпић Јанеза Матија, Дроле Урбана Цирил, Јан Матевжа Иван, Јанежич Јанеза Јанез, Крушић Винка др Владимир, Плешивчанин Јожефа прим. др Драго, Совдат Августа Емил;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонардната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Петрич Јернеја Антон;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ахачич Антона Грета, Бечај Јоже Леополд, Братина-Вонча Фране Наталија, Брецељ Божицара Божицар, Бремец Јоже Слава, Бутала Штефана Јоже, Доленц Андреја Иван, Голоб Франца Јудвик, Гостенчич Винка Јоже, Јелушић Андреја Андреј, Капш Франца Франц, Каро Михаела Михаел, Кобетич Ивана Јоже, Кордић Нике Раде, Корошец Макса Марјан, Ковач Франца Стане, Ковачич Алојза Јоже, Кожамел Антона Антон, Кравања Андреја Франц, Крхин Ивана Алојз, Лапања Јожефа Богомил, Лесник Јоже Франц, Маркон Андреја Алојз, Маврич Викторја Рудолф;

Пахуље Блажа Блаж, Пашич Ивана Франц, Пехарч Михаела Андреј, Пездирц Јурија Антон, Раздешек Ивана Милан, Разгоршек Симона Винко, Сладич Јанеза Франц, Смртник Павела Павел, Сова Станета Милош, Шкарја Јанеза Франц, Шкерјанец Јанеза Љубослав, Шкоф Франца Еница, Шкоф Матије Јоже, Шпехар Јоже Јоже, Шрифел Ивана инг Иво, Шулгај Франца Иванка, Шустершич-Бајт Јожефа Даринка, Травнер Михаела Леополд, Уршич Антона Владо, Видрих Ивана Руди, Волф Јоже Јоже, Вранепич Јурија Антон, Зрнец Антона Алберт, Зупан Франца Милан, Жиганте Рока Винко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Барт Јожета Милка, Биененфелд Ернеста Еуген, Брезар-Сладич Винценца Емилија, Бриц Алојза Марјан, Бришар Петра Петар, Буковец Игнаца Наце, Дујмовић Руди, Дурјава Леополда Данило, Фабјан Хенриха Август, Фаганел Јожета Марија, Хладнич Франца Марјета, Хоснер Андреја Андреј, Хоснер Андреја Јакоб, Карл Јурија Марјана, Клеменц-Хри-

бар Франца Иванка, Кнежар Антона Матевж, Кравања-Комац Розина, Лончар Ивана Јанез, Маврич Франца Феликс, Миклавчич Антона Антон, Миливојевић Драгомира Миодраг, Орожен Филипа Филип, Ошловник Антона Едвард, Остан Франца Борис, Разгоршек Симона Иван, Разтресен Јанеза Иванка, Смеркар Антона Јожеф, Социо-Габершчик Владимира Зденка, Ширца-Серажин Алојза Роза, Уршник Франца Филип, Wojćicki Karla Ladislav, Зорч Алојза Алојз, Зорч-Графенауер Светослава;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алауф Јожефа Стане, Андрлич Алојза Франц, Авсец Јоже Франц, Бах Ивана Павел, Баланч Јоже-та Јанез, Белцијан-Крижнар Јакоба Павла, Бизјај Ивана Лудвик, Влатник Јожефа Франц, Богатај Матевжа Мирослав, Возја Јанеза Антон, Брадашкја Михаела Андреј, Бритовшек Алојза Штефка, Буциј Алојзија Алојз, Цеј Августа Станислав, Цигларич Ивана Руди, Цопек Јоже Јоже, Чернута Михаела Мартин, Чујеш-Витко Алојза Полонца, Добрин Јанеза Јакоб, Долиншек-Јенко Јоже Павла, Белошевич Џоке Мараш, Ерјавец Штефана Франц, Феуш Стане, Фифолт-Грашек Јурија Марија, Флајс Франца Франц, Фландија-Папич Алојза Марија, Галот Отмара Антон, Горјуп Ивана Владо, Хафнер Франца Рудолф, Хањже Понграца Франц, Хари Павела Павел, Хохкраут Алојза Јоже, Хојц-Новак Алојза Марта, Хорват Матије Карел, Хорват Франца Митја, Хорват Јожефа Алојз;

Јакша Хелена Мартина, Јерич Франца Јоже, Јесих Франца Алојз, Јованович Станоја Милорад, Југ-Пријател Егидија Ела, Јургеле Франца Франц, Кашца Јожефа Јоже, Кенда Емилије Душан, Кенда Милан, Керсник Антона Франц, Кодран Јанеза Антон, Кокаљ-Видиц Јанеза Марија, Колоша Марије Карел, Комац Јожефа Франц, Корачин Антона Марија, Корен Јожефа Розина, Корошец Антона Драго, Корошец-Даскоблер Јанеза Марија, Косјек Јакоба Верена, Козолц Алојза Роман, Краљ Алојзија Станислав, Крањц-Гроф Лудвика Гизела, Крапеж-Главан Јожефа Иванка, Крашовец Рудолфа Бранко, Кравања Алојза Виктор, Кресе Франца Антон, Криштоф Франца Божидар, Кротец Франца Стане, Курник Фридрика Јелка, Лауко-Вобовник Рудолфа Марија, Лазник Јакоба Хинко, Ледл Макса Макс, Левствих Франца Марија, Луканц Алојза Данијела, Мадронич Јоже Јоже, Марка Ивана Алојз, Маркович Јоже Јоже, Мауко Алојза Франц, Мелинц-Кац Ивана Марија, Мемон Антона Иван, Михелчич Јанеза Тончка, Микуш Рудолфа прим. др Димитриј, Микуж Франца Андреј, Милкович Антона Марија, Млачник Валбурга Аница, Мохорич-Подпескар Франца Ивана, Муровец Леополда Јанко;

Омерович Незира Хазим, Овен Јоже Јанез, Немеш Франца Штефан, Новак Ивана Франц, Новина Франца Карел, Омерс Јернеја Иван, Омерс Јернеја Милка, Печовник Ивана Антон, Печовник Штефана Антон, Перак-Полак Ивана Марија, Певец Рудолфа Александер, Пиберник Јожефа Рафко, Пионич-Вечко Адолфа Јожефа, Пиркмаиер инг Саша, Пискерник Јакоба Маруша, Плешивичник Петера Берта, Подјаворшек Алојза Штефан, Попич Јожефа Франц, Поточник Антона инг Антон, Потрбин-Новак Антона Терезија, Повше Јанеза Руди, Пожек Ивана Иван, Препротник Роза Иван, Претнер Антона Алберт, Прошт-Карлин-Миркац Франца Милка, Раковец-Арнеж Петера Аница, Раковец-Арко Карела Јудита, Равникар Тоне др Тоне, Репоточник Аполоније Петер, Ресник Франца Флоријан, Режек Алојза Алојзија, Роженбергер Терезија Иван, Рутар Венцеслав;

Скончник Марије Милан, Смоле Славко Јанез, Смонкар Мартина Леополд, Стрехсацк Франца Андреј, Шавц Антона Макс, Шегула Антона Алојз, Шимон Павел Ладислав, Шобар Јанеза Алојз, Шопар Франца Јоже, Штирн Леополда Антон, Штулар Јоже Јоже, Тисникар Славка Јоже, Тришич-Крашовец Јанеза Марија, Троха-Петелинц Ивана Марија, Трошт-Долган Ивана Елица, Вершник Ферда Франц, Веселич Николе Алојз, Везовник Лудвика Лудвик, Видич Алојза Венцеслав, Вишин Јоже Јоже, Едвард, Вовк Штефана Јоже, Врховник Викторја Франц, Загорц Јожефа Јожеф, Закрајшек Ивана Иван, Зупанц Франца Стане, Жагар Ивана Јуриј, Жеровник-Нахтигал Јанеза Марија;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Марзел Алеша Франц;

— за покажана храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Бертонцел Јакоба Јоже, Брицман Матевжа Макс, Фишер Франца Франц, Грубелник Андреја Рудолф, Кадиш Матевжа Матевж, Кинг Ивана Иван, Корат Марије Алеш, Лазник Јакоба Хинко, Лончар Игнаца Милан, Рачник Понграца Фердо, Репник Јураја Иван, Ваљавец Франца Јоже, Заплотник Михаела Славко;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Брицман Матевжа Макс, Топи Франчишка Франц, Добравец-Фиредер Ловре Олга, Ерберт-Пинтарич Штефана Шарика, Фишер Франца Франц, Фурлан Јожефа Матија, Грубелник Андреја Рудолф, Хити-Шпендла Франца Марија, Хујс Јожефа Елемер, Конечник Франца Франц, Корат Марије Алеш, Кравања Ивана Албин, Лединек-Енглерд Антона Антонија, Поточник-Кричеј Гашперја Ангела, Претнар Франца Франц, Рачник Понграца Фердо, Репник Јурија Иван, Вратуша Франца Франц, Зорч Ивана Иван;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ајдовец-Ратник Алојза Терезија, Апат-Млекуш Викторја Марија, Антолин Алојза Алојз, Бајц Мартина Слободан, Бергинц-Кравања Матије Берта, Божанк Франца Франц, Врумец Ивана Штефан, Целец Штефана Марија, Цудер Јожефе Иван, Цудерман Јоже Винко, Цуг-Колоша Јожефа Каролина, Чеферин Андреја Франц, Чех-Синрајх Фердинанда Мајда, Доберник Симона Симон, Флајмиш Франца Павел, Фрајдл Ивана Тончка, Фрас Петра Јоже, Фријдл-Урбас Викторја Мартина, Габровшек Павла Франц, Гајсер-Рожман Карела Розалија, Гантар-Коренч Франца Вера, Гашперлин Франца Франц, Гјуран Ивана Иван, Главич Франца Јожефа, Голоб Јоже Франц, Горјанц Ферда Фердо, Грапулин-Вабосек Франца Елизабета, Грашич Јоже Стане, Грашич Јожефа Маријан, Херлах Франца Сабина, Ходник Ивана Славка, Хорват Франца Михаел, Хозјан Јанеза Мартин;

Јанкович-Крмељ Петера Францка, Јаворник Марије Барбка, Јеловчан Јанеза Милан, Јеромел Франца Франц, Калан Франца Франц, Камбич-Брунсколе Франца Бронислава, Кашник-Сушел Михаела Ленка, Клеменчич Антона Антон, Клеменчич-Томше Лудвика Милена, Колманчич Винценца Иван, Комац Станислава Алдо, Конечник Франца Анка, Кос-Чернивец Јанеза Аница, Косем Јоже Фердо, Кошњек Франца Јанез, Ковач Петра Гизела, Краљ-Weingerl Рајка Марија, Крашовец Франца Мартин, Крзнар Ловре Ида, Куплен-Гержеш Јожефа Марија, Лауре-Храстник Франца Мајда, Лавренчич Јоже Андо, Лединек Јожефа Нада, Левак Јоже Сречко, Лукач Ферде Франца Франц, Мачек Франца Франц, Матис Лудвика Лудвик, Нограшек-Цоф Мартина Аница, Иовак Игнаца Едвард, Облак Франца Франц, Осел Јоже Андреј;

Пањек Станка Станко, Павшич-Мејач Иве Полонца, Перко Андреја Јанко, Пинтарич Јакоба Франц, Пипан Јанеза Мартин, Пиртовшек Јакоба Иван, Плешеј Франца Иванка, Плевел-Калан Андреја Аленка, Престор Јанеза Јанез, Пучко Леополда Франц, Пучко-Штракл Матије Мајда, Пушник Антона Јоже, Рачник Катица, Рамшак Рудолфа Рудолф, Ресник Ивана Иван, Ринг Антона Павел, Робар Јанеза Јанез, Рудолф Грегорја Станко, Сајовиц Цирида Иван, Сетиншек Франца Франц, Симонити Лојзе др Јуриј, Смолар-Ферк Ивана Бригита, Шинковец Виктор, Туршич-Кнафел, Терезије Антонија, Ваупот-Хорват Мартина Филомена, Вечко-Грегор Ивана Јудмила, Видмар Адојза Цвето, Вовк Луке Стане, Жгавец Антона Винко.

Бр. 156
10 ноември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
189. Одлука за измена на Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на делегатска функција на делегатите во Собранието на СФРЈ — — —	361
190. Одлука за измени на Одлуката за износот на дневниците на функционерите што ги избира и на функционерите што ги именува Собранието на СФРЈ според листата на именуваните функционери утврдена од потписниците на Општествениот договор и на делегатите во Собранието на СФРЈ — — —	361
191. Одлука за измена на Одлуката за износот на надоместот за трошоците за двоен живот од семејството на функционерите што ги избира Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги именува Собранието на СФРЈ според листата на именуваните функционери утврдена од потписниците на Општествениот договор — — —	361
192. Одлука за измена на Одлуката за условите и начинот на остварување на правото на делегатите во Собранието на СФРЈ за користење автомобили во лична сопственост за службени цели — — — — —	362
193. Одлука за плаќање на услугите во меѓународниот патнички промет што ги вршат странски лица — — — — —	362
194. Одлука за надоместите на личните издастоци на работниците што организацијата	
на здружен труд може да ги засмета во материјалните трошоци на работењето —	362
195. Правилник за измена и дополнително на Правилникот за службената облека на работниците на царинската служба — — —	363
196. Правилник за измена на Правилникот за мерилата на телесната и душевната способност на ваздухопловниот персонал и за болестите и повредите по кои мора да се изврши лекарски преглед — — — — —	364
197. Наредба за височината на надоместот за водење ваздухоплови во воздушниот простор на Југославија — — — — —	364
198. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“ — — — — —	364
199. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Corriere della sera“ — — — — —	365
200. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „L'express“ — — — — —	365
201. Решение за спроведување на статистичкото истражување — Пробно истражување за можноста на употреба на поштенски анкети при пописот на населението — — —	365
202. Решение за спроведување на статистичкото истражување — Пробно истражување за влијанието на попишувачите врз грешките во резултатите на големите пописи — — — — —	365
203. Решение за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — — — —	366
204. Решение за југословенските стандарди од областа на црната и обоената металургија за потребите на градежништвото — — —	366
205. Решение за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — — — —	366
206. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенскиот стандард за цементите — — — — —	367
207. Решение за југословенскиот стандард за лабораториски садови и за прибор од стакло — — — — —	367
208. Решение за југословенските стандарди за челични садови за течни гасови — — — — —	367
209. Решение за југословенските стандарди за производите од гума за потребите на здравството — — — — —	368
210. Решение за југословенските стандарди за земјоделски производи за индустриска преработка — — — — —	368
211. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенските стандарди од областа на производството и преработката на нафта и на методите за испитување на производите од нафта — — — — —	368
212. Статут на Интересната заедница за станбена изградба и за управување со становите за потребите на активните воени лица и граѓанските лица на служба во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — —	368
Исправка на Правилникот за измени и дополнења на Правилникот за содржината на одделни позиции во билансите на организациите на здружениот труд — — —	376
Исправка на Правилникот за минималните услови во поглед на хигиенската исправност на диеталните намирници — — — — —	376
Одликувања — — — — —	376
Меѓународни договори — — — — —	313

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. Факс 226
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17